

# Во РЕК “Битола“ промовиран електронски едукативен центар за дијабетес (фото)

АВГУСТ 27, 2019

•

Во РЕК “Битола“ денес беше промовиран Електронскиот едукативен центар за дијабетес, кој го изработи Здружението на дијабетичари од Битола, со поддршка на Синдикалната организација на Подружница РЕК “Битола“, во рамките на свеченостите по повод 28 август, Денот на рударите.

Синдикалната организација на РЕК “Битола“ донираше средства за отворање на електронски едукативен центар за дијабетес во Битола, за што претседателот на Менде Фидановски, на денешната промоција рече:

-Ние од Синдикалната организација на РЕК “Битола“ одлучивме во рамките на свеченостите на 28 август, Денот на рударите, да донираме за почеток на електронскиот едукативен центар за дијабетес во Битола. За ова се одлучивме бидејќи во последно време дијабетесот, станува хронична болест и се поприсутна болест во Битола, и на болните од дијабетес кои не се многу запознати со причините и последиците од оваа болест да им помогнеме со отворањето на електронскиот едукативен центар. Ова го правиме во рамките на средствата со кои располагаме за општествена одговорност, а ние помагаме колку што можеме и на спортски клубови, здруженија...

Претседателката на Здружението на дијабетичари на Битола, Душанка Атанасовска, рече дека со помош на едукативниот центар болните и оние кои имаа симптоми за оваа болест, преку овој центар ќе можат да се запознаат со се што е поврзано со дијабетесот.

-Електронскиот едукативен центар ќе биде достапен на сите болни од дијабетес, не само во Битола, туку и во другите градови во Македонија. Поради драстичното зголемување на заболени од дијабетес во Битола ние го отворивме овој електронски едукативен центар, а планираме во иднина да држиме и научни предавања на кои ќе каниме предавачи не само од Битола, земјата, туку и пошироко од светот, Душанка Атанасовска.

Лекарката која денес беше на промоцијата на овој центар денес вршеше бесплатно мерење на шеќер во крвта на вработените во Комбинатот и на присутните новинари. Таа им даде и совети на оние кои имаа зголемен шеќер во крвта како да се оснесуваат понараму, а одговараше на прашања за тоа како се открива и како се лекува оваа болест, која како рече, за жал зафаќа се помлада популација, а во државата ја имаа повеќе од 40.000 лица.



